

PHILIPS

HD928X

Упатство за користење

СОДРЖИНА

Важно	3
Вовед	9
Општ опис	9
Пред првото користење	10
Апликацијата NutriU	10
Гласовна контрола	11
Подготовка за употреба	11
Користење на апаратот	12
Табела за храна	12
Пржење со врел воздух	14
Избирање на режимот за одржување топлина	18
Готвење со однапред поставена опција	19
Промена на друга однапред поставена опција	21
Употреба на рецепт од апликацијата NutriU	22
Подготвување домашен помфрит	22
Чистење	23
Табела за чистење	25
Меморија	25
Рециклирање	25
Декларација за усогласеност	26
Гаранција и поддршка	26
Ажурирања на софтверот	26
Компатибилност на уредот	26
Фабричко ресетирање	26
Отстранување на проблеми	27

Важно

Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите апаратот и зачувајте ги за во иднина.

Опасност

- Немојте никогаш да го потопувате апаратот во вода ниту да го плакнете под чешма.
- За да спречите струен удар, внимавајте да не навлезе вода или друга течност во апаратот.
- Состојките за пржење секогаш ставајте ги во корпата за да не дојдат во допир со грејните елементи.
- Немојте да ги покривате отворите за влез и излез на воздух додека работи апаратот.
- Немојте да ја полните тавата со масло бидејќи тоа може да предизвика пожар.
- Немојте да го користите апаратот ако е оштетен приклучокот, кабелот за напојување или самиот апарат.
- Никогаш немојте да ја допирате внатрешноста на апаратот додека работи.
- Никогаш немојте да ставате количина на храна што го надминува максималното ниво означено во корпата.
- Секогаш проверувајте дали грејачот е слободен и дали има заглавено храна во грејачот.

Предупредување

- Во случај на оштетување, кабелот за напојување мора да го замени компанијата Philips, нејзин сервисер или други лица со слични квалификации за да се избегне опасност.
- Апаратот приклучувајте го само во заземјен сиден штекер. Секогаш



проверувајте дали приклучокот правилно сте го вметнале во штекерот.

- Овој апарат не е наменет за употреба со надворешен тајмер или со засебен систем за далечинско управување.
- Површините што се допираат може да станат врели додека работи апаратот.
- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистење и корисничко одржување смеат да вршат деца постари од 8 години под надзор на возрасно лице.
- Апаратот и кабелот држете ги подалеку од дофат на деца помлади од 8 години.
- Немојте да го потпирате апаратот на сид или на други апарати. Оставете најмалку 10 cm слободен простор од задната страна, од двете бочни страни и над апаратот. Не ставајте ништо врз апаратот.
- За време на пржењето со врел воздух, од отворите за излез на воздух се ослободува врела пареа. Држете ги рацете и лицето на безбедно растојание од пареата и од отворите за излез на воздух. Исто така, внимавајте на врелата пареа и воздухот кога ја вадите тавата од апаратот.
- Никогаш не користете лесни состојки или хартија за пакување.
- Складирање компири: температурата мора да биде соодветна на складираната сорта компир и мора да биде над 6 °C за

да се минимизира ризикот од изложеност на акриламид во подготвената храна.

- Немојте да го поставувате апаратот на или близу до жежок плински шпорет, кој било електричен шпорет и електрични грејни плочи или во загреана рерна.
- Никогаш немојте да ја полните тавата со масло.
- Апаратот е предвиден за употреба при амбиентални температури помеѓу 5 °C и 40 °C.
- Пред да го вклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Кабелот за напојување држете го подалеку од жешки површини.
- Немојте да го поставувате апаратот на или близу до запаливи материјали како што се чаршаф или завеса.
- Апаратот употребувајте го единствено за намените опишани во овој прирачник и користете само оригинални додатоци од Philips.
- Не оставајте апаратот да работи без надзор.
- Тавата, корпата и собирачот на маснотии стануваат врели во текот на и по користењето на апаратот, секогаш ракувајте со нив внимателно.
- Пред првото користење на апаратот темелно исчистете ги деловите што доаѓаат во допир со храната. Погледнете ги упатствата во прирачникот.

Внимание

- Овој апарат е наменет само за стандардна употреба во домаќинства. Не е наменет

за употреба во опкружувања како што се кујни за персонал во продавници, канцеларии, фарми или други работни опкружувања. Не е наменет ниту за употреба од клиенти во хотели, мотели, угостителски објекти кои нудат ноќевање и појадок и други видови сместување.

- Секогаш исклучувајте го апаратот од напојувањето ако го оставате без надзор, како и пред склопување, расклопување, складирање или чистење.
- Поставете го апаратот на хоризонтална, рамна и стабилна површина.
- Ако апаратот се користи неправилно, ако се користи за професионални или полупрофесионални цели или ако не се користи во согласност со упатствата во прирачникот за корисници, гаранцијата ќе биде поништена и Philips нема да прифати одговорност за настанатата штета.
- Ако е потребна проверка или поправка на апаратот, секогаш носете го во овластен сервисен центар на Philips. Не обидувајте се сами да го поправате апаратот, во спротивно гаранцијата ќе биде поништена.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер по користењето.
- Оставете го апаратот да се олади приближно 30 минути пред да ракувате со него или да го чистите.
- Внимавајте состојките подготвени во овој апарат да бидат златножолти, а не темни или кафени. Отстранете ги загорените остатоци. Не пржете свежи компири на температура поголема од 180 °C (за да создавањето на акриламид се сведе на минимум).


- Внимавајте да не го притиснете копчето за отпуштање на корпата при тресењето.
- Бидете внимателни кога го чистите горниот дел на комората за пржење: жежок зелен елемент, раб на металните делови.
- Секогаш проверувајте дали храната е целосно испржена во апаратот Airfryer.
- Погрижете се секогаш да имате контрола над вашиот Airfryer, како и кога ја користите функцијата за далечинско управување или за одложено активирање.
- Кога пржите мрсна храна, апаратот Airfryer може да испушта дим. Бидете особено внимателни кога ја користите функцијата за далечинско управување или за одложено активирање.
- Погрижете се само едно лице истовремено да ја користи функцијата за далечинско управување.
- Бидете внимателни кога готвите лесно расиплива храна со функцијата за одложено активирање (може да се размножат бактерии).

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој апарат од Philips е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Автоматско исклучување

Овој апарат има функција за автоматско исклучување. Ако не притиснете копче во рок од 20 минути, апаратот автоматски ќе се исклучи. За рачно исклучување на апаратот, притиснете го копчето за вклучување/исклучување.



Вовед

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips!
За да ја искористите целосната поддршка што ја нуди Philips,
регистрајте го вашиот производ на

www.philips.com/welcome.

Airfryer од Philips е единствениот Airfryer со уникатна
технологија Rapid Air за пржење на вашата омилена храна со
малку или без масло и до 90 % помалку масти.

Технологијата Rapid Air на Philips овозможува рамномерно
готвење на храната, а ѕвездестиот облик нуди совршени
резултати од првиот до последниот залак.

Уживајте во совршено испржена храна што е крцкава
однадвор и мека одвнатре. Пржете, подготвувајте на скара и
печете за да подготвите различни вкусни оброци на здрав, брз
и лесен начин.

За инспирација, рецепти и информации поврзани со апаратот
Airfryer, посетете ја веб-страницата **www.philips.com/kitchen**
или преземете ја бесплатната апликација NutriU* за iOS® или
Android™.

*Апликацијата NutriU може да не е достапна во вашата земја.
Во овој случај, посетете ја локалната веб-страница на Philips за
инспирација.

Општ опис

- 1** Контролна табла
 - A Копче за зголемување на температурата
 - B Копче за намалување на температурата
 - C Копче за мени
 - D Однапред поставени менија
 - E Копче за вклучување/исклучување
 - F Копче за намалување на времето
 - G Копче за зголемување на времето
 - H Индикатор за време
 - I Екран
 - J Индикатор за температура
 - K Индикатор за Wi-Fi
- 2** Ознака MAX
- 3** Корпа
- 4** Копче за отпуштање на корпата
- 5** Тава
- 6** Кабел за напојување
- 7** Отвори за излез на воздух
- 8** Отвор за влез на воздух

Статус на индикаторот за Wi-Fi

Индикаторот за Wi-Fi  е исклучен	Airfryer не е поврзан со вашата домашна Wi-Fi-мрежа (досега не било извршено поставување на Wi-Fi) или врската со домашната Wi-Fi-мрежа е прекината бидејќи, на пример, домашниот рутер е променет или растојанието помеѓу Airfryer и рутерот е преголемо
Индикаторот за Wi-Fi  е исклучен	Конфигурацијата со апликацијата NutriU е завршена и Airfryer е поврзан со домашната Wi-Fi-мрежа
Индикаторот за Wi-Fi  трепка	Airfryer е во режим на „поставување“ за време на постапката за поставување Wi-Fi. На екранот се прикажуваат три цртички и копчињата на Airfryer не се активни; или, пак, ако веќе бил поврзан, трепкачкиот LED-индикатор означува дека Airfryer е во процес на поврзување со домашната Wi-Fi-мрежа.
Индикаторот за Wi-Fi  трепка со долга пауза помеѓу трепкањата	Функцијата за Wi-Fi на Airfryer е дефектна. Можете да го користите Airfryer без функциите за поврзување, или можете да го повикате сервисниот центар на Philips или да контактирате со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Пред првото користење

- 1 Отстранете ја целата амбалажа.
- 2 Отстранете ги налепниците или ознаките (ако ги има) од апаратот.
- 3 Исчистете го апаратот темелно пред првото користење, како што е наведено во поглавјето за чистење.

Апликацијата NutriU

Вашиот Airfryer од Philips поддржува Wi-Fi и ви овозможува да се поврзете со апликацијата NutriU за да го добиете целосното доживување на Airfryer. Во апликацијата може да ги изберете вашите омилените рецепти, да ги испратите во Airfryer и да го стартувате преку вашиот паметен уред. Можете да го стартувате, следите и приспособувате процесот на готвење преку вашиот паметен уред без разлика каде се наоѓате, дури и ако не сте дома.

Поврзување на Airfryer со апликацијата

- 1 Вметнете го приклучокот на Airfryer во сидниот штекер.
- 2 Проверете дали паметниот уред е во опсегот на вашата домашна Wi-Fi-мрежа пред да го започнете едноставниот процес на поставување Wi-Fi.
- 3 Преземете ја апликацијата NutriU од Philips на вашиот паметен уред од App Store или од www.philips.com/nutriU, следете го процесот на регистрација и изберете го поврзаниот Airfryer во вашиот профил под „Мои апарати“.

- 4 Следете ги упатствата во апликацијата за да го поврзете Airfryer со вашата Wi-Fi-мрежа и за да го впарите вашиот Airfryer.
- 5 Кога LED-индикаторот за Wi-Fi на корисничкиот интерфејс на Airfryer свети постојано, Airfryer е поврзан.



Забелешка

- Апаратот Airfryer треба да го поврзете со домашна Wi-Fi-мрежа од 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Едноставното поставување на Wi-Fi е потребно за поврзување на Airfryer со вашата домашна Wi-Fi-мрежа.
- Процесот на впарување се користи за поврзување на апликацијата NutriU со вашиот паметен Airfryer.
- Процесот на поставување Wi-Fi може да го откажете преку апликацијата или доколку го исклучите Airfryer од штекер.
- Со вашиот Airfryer може да впарите само еден паметен уред истовремено. Ако втор корисник го започне процесот на впарување, првиот корисник ќе биде исфрлен и ќе мора повторно да изврши впарување при следното готвење со Airfryer.
- За да го започнете процесот на впарување, долго притиснете го копчето за намалување на температурата и следете ги упатствата во апликацијата или започнете го од поставките во апликацијата NutriU.

Гласовна контрола

- 1 Преземете ја апликацијата NutriU.
- 2 Поврзете ја апликацијата NutriU со вашиот Airfryer.
- 3 Дајте согласност за „далечинско готвење“.
- 4 Поврзете ја апликацијата NutriU со апликацијата за гласовен помошник. Оваа врска може да се воспостави директно при вклучувањето или подоцна во поставките на апликацијата NutriU. Доколку не ја гледате опцијата за активирање гласовна контрола во NutriU, активирајте ја функцијата Kitchen+ преку вашата апликација за гласовен помошник.




Забелешка

- Преземете апликација за гласовна контрола, доколку немате, за да испраќате команди до Airfryer.
- Детални гласовни команди се достапни во апликацијата за гласовна контрола.

Подготовка за употреба

- 1 Ставете го апаратот на стабилна, хоризонтална и рамна површина којашто е отпорна на топлина.



Забелешка

- Не поставувајте ништо врз или од страните на апаратот. Тоа може да го попречи протокот на воздух и да влијае на пржењето.
- Немојте да го поставувате активниот апарат во близина или под предмети коишто пареата може да ги оштети, како што се сидови и ормани.
- Оставете ја гумената затка во тавата. Немојте да ја отстранувате пред готвењето.

Користење на апаратот

Табела за храна

Табелата подолу ви помага да ги изберете основните поставки за видот на храна што сакате да ја подготвите.

Забелешка



- Имајте предвид дека овие поставки се предлози. Не можеме да ви гарантираме најдобра поставка за одредена состојка бидејќи сите состојки имаат различно потекло, големина, форма и бренд.
- Кога подготвувате поголема количина на храна (на пр. помфрит, шампи, батаци, замрзнати закуски), протресете, превртете или измешајте ги состојките во корпата од 2 до 3 пати за да постигнете рамномерен резултат.

Состојки	Мин. – макс. количина	Time (Време) (мин.)	Температура	Забелешка
Тенок замрзнат помфрит (7x7 mm/0,3x0,3 in)	200-800 g / 7-28 oz	14-31	180 °C/350 °F	• Протресете, превртете или измешајте 2-3 пати при готвењето
Домашен помфрит (дебелина од 10x10 mm/0,4x0,4 in)	200-800 g / 7-28 oz	20-40	180 °C/350 °F	• Протресете, превртете или измешајте 2-3 пати при готвењето
Замрзнати пилешки медалјони	200-600 g/ 7-21 oz	9-20	200 °C/400 °F	• Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење
Замрзнати пролетни ролнички	200-600 g/ 7-21 oz	9-20	200 °C/400 °F	• Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење

Состојки	Мин. – макс. количина	Time (Време) (мин.)	Температура	Забелешка
Хамбургер (приближно 150 g/5 oz)	1-5 плескавици	16-21	200 °C/400 °F	
Ролат од месо	1200 g / 42 oz	55-60	150 °C/300 °F	• Користете го додатокот за печење
Месни котлети без коска (приближно 150 g/5 oz)	1-4 котлети	15-20	200 °C/400 °F	• Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење
Тенки колбаси (приближно 50 g/1,8 oz)	2-10 парчиња	11-15	200 °C/400 °F	• Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење
Пилешки батаци (приближно 125 g/4,5 oz)	2-8 парчиња	17-27	180 °C/350 °F	• Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење
Пилешки гради (приближно 160 g/6 oz)	1-5 парчиња	15-25	180 °C/350 °F	
Цела кокошка	1200 g/42 oz	60-70	180 °C/350 °F	
Цела риба (приближно 300-400 g/11-14 oz)	1-2 риби	20-25	200 °C/400 °F	
Филе од риба (приближно 200 g/7 oz)	1-5 (1 парче)	25-32	160 °C / 325 °F	
Мешан зеленчук (крупно исечкан)	200-800 g/7-28 oz	9-18	180 °C/350 °F	• Поставете го времето за готвење по ваш вкус • Протресете, превртете или измешајте на половина од процесот на готвење
Мафини (приближно 50 g/1,8 oz)	1-9	13-15	180 °C/350 °F	• Користете ги калапите за мафини
Торта	500 g/18 oz	40-45	160 °C/325 °F	• Користете тава за торти

Состојки	Мин. – макс. количина	Time (Време) (мин.)	Температура	Забелешка
Однапред испечен леб/земички (приближно 60 g/ 2 oz)	1-6 парчиња	6-8	200 °C/400 °F	
Домашен леб	800 g / 28 oz	55-65	150 °C/300 °F	• Користете го додатокот за печење • Обликот треба да биде колку што е можно пораман за да се избегне лебот да го допира грејниот елемент кога нараснува.


Пржење со врел воздух



Внимание

- Ова е Airfryer којшто пржи со врел воздух. Немојте да ја полните тавата со масло, маст за пржење или друга течност.
- Не допирајте ги жешките површини. Користете ги рачките или дршките. Носете заштитни ракавици кога ракувате со врелата тава.
- Овој апарат е наменет само за употреба во домаќинства.
- Овој уред може да испушта чад при првото користење. Тоа е нормално.
- Не е потребно претходно загревање на апаратот.

- 1 Вметнете го приклучокот во сидниот штекер.



- 2 Извадете ја тавата со корпата од апаратот со повлекување на рачката.




- 3 Ставете ги состојките во корпата.



Забелешка

- Во апаратот Airfryer може подготвувате различни состојки. Погледнете ги точните количини и приближното време на готвење во „Табелата за храна“.
- Немојте да ја надминувате количината наведена во делот „Табела за храна“ или да ја преполнувате корпата над ознаката „MAX“ бидејќи тоа може да го намали квалитетот на крајниот резултат.
- Ако сакате да подготвувате различни состојки истовремено, проверете го предложеното време на готвење потребно за различните состојки пред да почнете да ги готвите истовремено.




- 4 Вратете ја тавата со корпата во Airfryer.




Внимание



- Никогаш не користете ја тавата без корпата во неа.
- Не допирајте ја тавата или корпата за време на користењето и одредено време по употребата, бидејќи се многу жешки.



- 5 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.



- 6 Притиснете го копчето за зголемување или намалување на температурата за да ја изберете потребната температура.



- 7 Притиснете го копчето за зголемување на времето за да го изберете потребното време.

- 8 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го започнете процесот на готвење.



Забелешка

- За време на готвењето, температурата и времето се прикажуваат наизменично.
- Последната минута готвење се одбројува во секунди.
- Погледнете ја табелата за храна со основни поставки за готвење на различни видови храна.
- Кога процесот на готвење ќе започне и вашиот Airfryer е впарен со вашиот паметен уред, параметрите за готвење може да ги гледате, контролирате и менувате и во апликацијата NutriU.
- **За да ја промените единицата за температура од Целзиусови во Фаренхајтови степени или обратно на вашиот Airfryer, истовремено притиснете го копчето за зголемување и намалување на температурата приближно 10 секунди.**




Совет

- За време на готвењето, ако сакате да го промените времето или температурата на готвење, може да го притиснете соодветното копче за зголемување или намалување во секое време.
- За да го паузирате процесот на готвење, притиснете го копчето за вклучување/исклучување. За да го продолжите процесот на готвење, повторно притиснете го копчето за вклучување/исклучување.
- Уредот автоматски преминува во режим на пауза кога ќе ги извадите тавата и корпата. Процесот на готвење продолжува кога тавата и корпата повторно ќе се стават во апаратот.

Забелешка


- Ако не го поставите потребното време на готвење во траење од 30 минути, апаратот автоматски ќе се исклучи од безбедносни причини.
- Некои состојки треба да се протресат или превртат на половина од времето на готвење (видете „Табела за храна“). За да ги протресете состојките, извлекете ја тавата со корпата, ставете ја на работна површина отпорна на топлина, турнете го капакот и притиснете го копчето за отпуштање на корпата за да ја извадите корпата и протресете ја корпата над мијалникот. Потоа ставете ја корпата во тавата и вратете ги во апаратот.
- Ако го поставите тајмерот на половина од времето на готвење и го слушнете свончето на тајмерот, време е да ги протресете или превртите состојките. Не заборавајте да го ресетирате тајмерот на преостанатото време на готвење.



9 Кога ќе го слушнете свончето на тајмерот, времето на готвење изминало.

Забелешка

- Можете рачно да го запрете процесот на готвење. За да го направите тоа, притиснете го копчето за вклучување/исклучување.




10 Извлекете ја тавата и проверете дали состојките се готови.

Внимание

- Тавата на Airfryer е жешка по процесот на готвење. Секогаш ставајте ја на работна површина отпорна на топлина (на пр. подлога итн.) кога ќе ја извадите од апаратот.

Забелешка


- Ако состојките сè уште не се подготвени, турнете ја тавата во апаратот Airfryer за рачката и додајте неколку дополнителни минути на поставеното време.




11 За да отстраните мали состојки (на пр. помфрит), подигнете ја корпата од тавата така што прво ќе го турнете капакот, а потоа ќе го притиснете копчето за отпуштање на корпата.

Внимание

- По процесот на готвење, тавата, корпата, внатрешноста и состојките се жешки. Во зависност од видот на состојките во Airfryer, од тавата може да излезе пареа.





- 12 Истурете ја храната од корпата во сад или на чинија. Секогаш отстранувајте ја корпата од тавата за да ја истурите храната бидејќи на дното од тавата може да има врело масло.

Забелешка


- За да отстраните големи или кршливи состојки, користете штипалка за да ги подигнете состојките.
- На дното од тавата се собира вишокот масло или маста од состојките.
- Во зависност од видот на состојките што ги готвите, можеби ќе сакате внимателно да го истурите вишокот масло или маста од тавата по секоја количина, или пред да ја протресете или повторно да ја ставите корпата во тавата. Ставете ја корпата на површина отпорна на топлина. Носете заштитни ракавици за да го истурите вишокот масло или маста од храната. Вратете ја корпата во тавата.

Кога една количина состојки е подготвена, Airfryer е веднаш подготвен за подготовка на друга количина.


Забелешка

- Повторете ги чекорите од 3 до 12 ако сакате да подготвите друга количина.

Избирање на режимот за одржување топлина



- 1 Притиснете го копчето за мени додека трепка иконата за одржување топлина.



- 2 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го стартувате режимот за одржување топлина.

Забелешка

- Тајмерот на режимот за одржување топлина е поставен на 30 минути. За да го промените времето на одржување топлина (1 - 30 минути), притиснете го копчето за намалување на времето. Времето ќе се потврди автоматски.
- Температурата не може да се промени во режимот за одржување топлина.

- 3 За да го паузирате режимот за одржување топлина, притиснете го копчето за вклучување/исклучување.

За да го продолжите режимот за одржување топлина, повторно притиснете го копчето за вклучување/исклучување.

- 4 За да излезете од режимот за одржување топлина, долго притиснете го копчето за вклучување/исклучување.



Совет

- Ако помфритот изгуби голем дел од крцкавоста за време на режимот за одржување топлина, скратете го времето на одржување топлина така што ќе го исклучите апаратот порано или пржете ги 2-3 минути на температура од 180 °C/350 °F.





Забелешка

- За време на режимот за одржување топлина, вентилаторот и грејачот во апаратот се вклучуваат повремено.
- Режимот за одржување топлина е наменет да ја одржува топлината на вашата храна веднаш по готвењето во Airfryer. Не е наменет за подгревање.

Готвење со однапред поставена опција

- 1 Следете ги чекорите од 1 до 5 во поглавјето „Пржење со врел воздух“.
- 2 Притиснете го копчето за мени. Иконата за замрзнати закуски трепка. Притиснете го копчето за мени додека трепка однапред поставената опција што сакате да ја употребите.
- 3 Започнете го процесот на готвење со притиснување на копчето за вклучување/исклучување.



Забелешка


- Во следната табела може да најдете повеќе информации за однапред поставените опции.

20 МАКЕДОНСКИ


Однапред поставена опција	Однапред поставено време (мин.)	Однапред поставена температура	Тежина (макс.)	Информации
 Замрзнати закуски од компир	31	180 °C/ 350 °F	800 g/28 oz	- Замрзнати закуски од компир како што се замрзнат помфрит, пекарски компир, чипс итн. - Протресете, превртете или измешајте 2-3 пати при готвењето
 Свеж помфрит	38	180 °C/ 350 °F	800 g/28 oz	- Користете брашнест компир - Дебелина од 10x10 mm / 0,4x0,4 - Потопете 30 минути во вода, исушете и потоа додадете од ¼ до 1 супена лажица масло - Протресете, превртете или измешајте 2-3 пати при готвењето
 Пилешки батаци	27	180 °C/ 350 °F	1000 g/35 oz	- До 8 пилешки батаци - Протресете, превртете или измешајте при готвењето
 Цела риба приближно 300 g/11 oz	20	200 °C/ 400 °F	600 g/21 oz	
 Торта	45	160 °C/ 325 °F	500 g/18 oz	Користете го XL-додатокот за печење (199 x 189 x 80 mm)
 Месни котлети	20	200 °C/ 400 °F	600 g/21 oz	До 4 месни котлети без коска

Однапред поставена опција	Однапред поставено време (мин.)	Однапред поставена температура	Тежина (макс.)	Информации
 Мешан зеленчук	18	180 °C/ 350 °F	800 g/28 oz	- Крупно исечкан - Користете го XL-додатокот за печење
 Одржување топлина	30	80 °C/ 175 °F	Не е достапно	Температурата не може да се приспособи

Промена на друга однапред поставена опција




- 1 За време на процесот на готвење, долго притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го запрете процесот на готвење. Тогаш уредот преминува во режим на подготвеност.



- 2 Повторно притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.



- 3 Притиснете го копчето за мени додека трепка однапред поставената опција што сакате да ја употребите.



- 4 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го започнете процесот на готвење.

Употреба на рецепт од апликацијата NutriU

- 1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите Airfryer.
- 2 Отворете ја апликацијата NutriU на вашиот паметен уред и побарајте го саканиот рецепт.
- 3 Отворете го рецептот и започнете го процесот на готвење во апликацијата.



Забелешка

- Кога готвите рецепти што се наменети за вашиот Airfryer, погрижете се да ја користите истата количина на храна наведена во рецептите. Кога користите различни состојки или различна количина на прехранбени производи, прилагодете го времето на готвење. Кога готвите рецепти што не се наменети за вашиот Airfryer, имајте предвид дека времето и температурата може да се прилагодат.



Совет

- Преку филтерот во пребарувањето на рецепти, можете да го филтрирате вашиот паметен Airfryer за да ги добиете рецептите што се наменети за вашиот уред.
- Кога ќе го започнете процесот на готвење од апликацијата, поставките за готвење може да ги видите и на екранот на Airfryer.
- Можете да го паузирате процесот на готвење или да ги промените поставките на апаратот Airfryer или во апликацијата.
- Кога процесот на готвење ќе заврши, можете да го вклучите режимот за одржување топлина во апликацијата или преку однапред поставената опција за „одржување топлина“ на Airfryer.
- Ако храната сè уште не е готова, можете и да го продолжите процесот на готвење во апликацијата или на Airfryer.
- За да излезете од процесот на готвење пред да заврши времето на готвење, долго притиснете го копчето за вклучување/исклучување на апаратот Airfryer или притиснете ја иконата за пауза, а потоа иконата за запирање во апликацијата.
- Можете и да го стартувате вашето индивидуално време и температура во апликацијата NutriU.
- На долниот дел од почетниот екран има копче за отворање на почетниот екран, рецептите, рачниот режим, написите или вашиот профил. Притиснете го копчето за рачен режим и испратете го вашето индивидуално време и температура во Airfryer.

Подготвување домашен помфрит

За да направите одличен домашен помфрит во Airfryer:

- Изберете сорта на компир соодветна за правење помфрит, на пр. свежи, (малку) брашнести компири.

- Најдобро е помфритот да се пржи со врел воздух во количини до 800 g/28 oz за рамномерен резултат. Поголемиот помфрит обично е помалку крцкав од помалиот помфрит.
- 1 Излупете ги компирите и исечете ги на стапчиња (дебелина од 10 x 10 mm/0,4 x 0,4).
- 2 Потопете ги стапчињата од компир во сад со вода најмалку 30 минути.
- 3 Испразнете го садот и исушете ги стапчињата од компир со крпа за садови или со хартиена крпа.
- 4 Сипете една супена лажица масло за јадење во садот, ставете ги стапчињата во садот и мешајте сè додека стапчињата не се премачкаат со масло.
- 5 Отстранете ги стапчињата од садот со прсти или кујнски прибор со дупчиња за вишокот масло да остане во садот.



Забелешка

- Немојте да го навалувате садот за да ги истурите сите стапчиња во корпата одеднаш за да вишокот масло не влезе во тавата.

- 6 Ставете ги стапчињата во корпата.
- 7 Пржете ги стапчињата од компир и протресете ја корпата 2-3 пати за време на готвењето.

Чистење



Предупредување

- Почекајте корпата, тавата и внатрешноста на апаратот целосно да се оладат пред да започнете со чистење.
- Тавата, корпата и внатрешноста на апаратот се обложени со нелеплив слој. Немојте да користите метален кујнски прибор или абразивни материјали за чистење бидејќи може да го оштетат нелепливиот слој.





Исчистете го апаратот по секоја употреба. Отстранете ги маслото и маста од дното на тавата по секоја употреба.

- 1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го исклучите апаратот, извадете го приклучокот од сидниот штекер и оставете го апаратот да се олади.



Совет

- Извадете ја тавата и корпата за да овозможите побрзо ладење на Airfryer.



2 Исфрлете ја маста или маслото од дното на тавата.

3 Исперете ги тавата и корпата во машина за садови. Можете да ги исчистите и со топла вода, течност за миене садови и неабразивен сунѓер (погледнете во „Табела за чистење“).



Забелешка

- Ставете ја тавата со гумената затка во машината за миене садови. Немојте да ја отстранувате гумената затка пред чистењето.



Совет

- Ако остатоци од храна се залепат на тавата или корпата, можете да ги потопите во врела вода и течност за миене садови 10–15 минути. Потопувањето ги омекнува остатоците од храната и го олеснува нивното отстранување. Користете течност за миене садови што може да ги раствори маслото и маснотиите. Ако има дамки од масноти на тавата или корпата и не сте можеле да ги отстраните со врела вода и течност за миене садови, користете течен одмасувач.
- Доколку е потребно, остатоците од храна залепени на грејниот елемент може да се отстранат со четка со меки до средни влакна. Не користете четка со челична жица или четка со тврди влакна бидејќи тоа може да го оштети слојот на грејниот елемент.

4 Избришете ја надворешноста на апаратот со влажна крпа.




Забелешка

- Контролната табла треба да биде целосно сува. Избришете ја контролната табла со крпа откако ќе ја исчистите.

5 Исчистете го грејниот елемент со четка за чистење за да ги отстраните сите остатоци од храна.

6 Исчистете ја внатрешноста на апаратот со врела вода и неабразивен сунѓер.

Табела за чистење

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Меморија

- 1 Исклучете го апаратот од штекер и оставете го да се олади.
- 2 Проверете дали сите делови се чисти и суви пред да ги складираате.



Забелешка

- Секогаш држете го апаратот Airfryer хоризонтално кога го носите. Не заборавајте да ја држите тавата и за предниот дел од апаратот бидејќи тавата со корпата може да испадне од апаратот ако случајно ја навалите надолу. Тоа може да предизвика оштетување на овие делови.
- Секогаш проверувајте дали отстранливите делови на Airfryer се прицврстени пред да го носите и/или складираате.

Рециклирање



- Овој симбол означува дека производот не треба да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU).
- Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Декларација за усогласеност

На овој начин, компанијата DAP B.V. изјавува дека Airfryer HD928x е усогласен со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапен на следната интернет-адреса: <https://www.philips.com>.

Апаратот Airfryer HD928x е опремен со Wi-Fi-модул, 2,4 GHz 802.11 b/g/n со максимална излезна моќност од 92,9 mW EIRP.

Гаранција и поддршка

Доколку ви се потребни информации или поддршка, посетете ја страницата **www.philips.com/support** или прочитајте го посебниот меѓународен гарантен лист.

Ажурирања на софтверот

Ажурирањето е важно за заштита на вашата приватност и за правилно работење на апаратот Airfryer и на апликацијата. Повремено апликацијата се ажурира автоматски со најновиот софтвер. Исто така, апаратот Airfryer го ажурира фирмверот автоматски.



Забелешка

- Кога се инсталира ажурирање, проверете дали вашиот Airfryer е поврзан со домашната Wi-Fi-мрежа. Паметниот уред може да се поврзе со која било мрежа.
- Секогаш користете ја најновата апликација и фирмвер.
- Ажурирања се достапни кога има подобрувања за софтверот или за да се спречи безбедносен проблем.
- Ажурирањето на фирмверот започнува автоматски кога апаратот Airfryer е во режим на подготвеност. Ова ажурирање трае до 1 минута, а екранот на Airfryer прикажува трепкачко „---“. Во текот на овој период апаратот Airfryer не може да се користи.

Компатибилност на уредот

За детални информации во врска со компатибилноста на апликацијата, погледнете ги информациите во App Store.

Фабричко ресетирање

За фабричко ресетирање на Airfryer, притиснете ги копчињата за зголемување на температурата и на времето истовремено во траење од 10 секунди.

Потоа апаратот Airfryer повеќе не е поврзан со вашата домашна Wi-Fi-мрежа и не е впарен со вашиот паметен уред.

Отстранување на проблеми

Во оваа глава се опишани најчестите проблеми со коишто може да се соочите при користење на апаратот. Ако не можете да го решите проблемот со помош на информациите наведени подолу, посетете ја веб-страницата **www.philips.com/support** за да пронајдете листа на најчести прашања или обратете се на центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем	Можна причина	Решение
Надворешноста на апаратот се вжештува за време на употребата.	Топлината од внатрешноста се шири кон надворешните сидови.	Тоа е нормално. Рачките и копчињата коишто ги допирате за време на употребата нема да бидат топли на допир.
		Тавата, корпата и внатрешноста на апаратот секогаш се вжештуваат кога апаратот е вклучен за да може храната соодветно да се зготви. Овие делови се секогаш врели на допир.
		Ако апаратот е вклучен подолго време, некои делови стануваат врели на допир. Овие делови на уредот се обележани со следната икона:  Ако имате предвид дека одредени делови се вжештуваат и не ги допирате, уредот е целосно безбеден за употреба.
Домашниот помфрит не ми излегува како што очекував.	Не сте ја користеле соодветната сорта на компир.	За да добиете најдобри резултати, користете свеж брашнест компир. Ако треба да ги складирате компирите, немојте да ги чувате во ладна средина како, на пример, во фрижидер. Изберете компири на чие пакување пишува дека се погодни за пржење.
	Количината на состојки во корпата е преголема.	Следете ги упатствата на страница 22 во ова упатство за користење за да подготвите домашен помфрит.
	Одредени видови состојки треба да се протресат на половина од времето на готвење.	Следете ги упатствата на страница 22 во ова упатство за користење за да подготвите домашен помфрит.
Апаратот Airfryer не се вклучува.	Апаратот не е приклучен.	Проверете дали приклучокот е соодветно вклучен во сидниот штекер.

Проблем	Можна причина	Решение
	Во штекерот се приклучени повеќе апарати.	Апаратот Airfryer има голема моќност. Приклучете го во друг штекер и проверете ги осигурувачите.
Забележувам лупење на одредени места во внатрешноста на мојот Airfryer.	Во тавата на Airfryer може да се појават мали дамки поради случајни допири или гребене на површината (на пример, при чистење со груби алати за чистење и/или при вметнување на корпата).	Можете да спречите оштетување со правилно спуштање на корпата во тавата. Ако ја вметнете корпата под агол, нејзиниот страничен дел може да удри во сидот на тавата што предизвикува лупење на мали парчиња од површинскиот слој. Во таков случај, имајте предвид дека тоа не е штетно бидејќи сите материјали што се користат се безбедни за храната.
Од апаратот излегува бел чад.	Готвите масни состојки.	Внимателно истурете го вишокот масло или масти од тавата и продолжете со готвењето.
	Тавата сè уште содржи масни остатоци од претходна употреба.	Белиот чад е предизвикан од масните остатоци што се загреваат во тавата. Секогаш чистете ги тавата и корпата темелно по секоја употреба.
	Лебните трошки или смесата за панирање не се залепила добро за храната.	Ситните честички од смесата за панирање што се пренесуваат во воздухот може да предизвикаат бел чад. Цврсто притиснете ги лебните трошки или смесата за панирање на храната за добро да се залепат.
	Маринадата, течностите или соковите од месото прскаат во насобраните маснотии.	Соберете го вишокот течности од храната со тапкање пред да ја ставите во корпата.
LED-индикаторот за Wi-Fi на мојот Airfryer престана да свети.	- Врската на апаратот Airfryer со вашата Wi-Fi-мрежа се прекинала. - Сте направиле промени во домашната Wi-Fi-мрежа.	Започнете го процесот на поставување Wi-Fi со долго притиснување на копчето за мени и следете ги упатствата во апликацијата.
Апликацијата покажува дека процесот на впарување е неуспешен.	Друг корисник го впарил апаратот Airfryer со различен паметен уред и во моментот готви.	Почекајте другиот корисник да заврши со тековниот процес на готвење и повторно впарете го вашиот паметен уред со Airfryer.

Проблем	Можна причина	Решение
На екранот се прикажува трепкачко „---“.	Вашиот Airfryer го ажурира фирмверот.	Почекајте приближно една минута пред да заврши процесот на ажурирање на фирмверот. Не можете да го користите Airfryer при ажурирањето на фирмверот.
Екранот на Airfryer прикажува „E1“.	Апаратот е неисправен/дефектен.	Јавете се во сервисниот центар на Philips или контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.
	Можеби го чувате вашиот Airfryer на премногу студено место.	Ако го чувате вашиот уред на ниска амбиентална температура, почекајте да се загрее на собна температура најмалку 15 минути пред повторно да го приклучите. Ако на екранот сè уште се прикажува „E1“, јавете се во сервисниот центар на Philips или контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

